



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 9 декември 1996
Скопје

Број 65

Год. ЛП

Претплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1190.

Врз основа на член 43 од Законот за надворешно трговско работење („Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 78/93, 41/94 и 53/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ

Член 1

Во член 2 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки под број 23-2618/1 од 23 септември 1996 година, рокот за враќање во странство или конечно царинење на привремено увезените моторни возила се продолжува до 31 декември 1996 година.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3150/1

2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсановски, с.р.

1191.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“ – СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Димитар Македонски“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 21.12.1995 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-120/1

25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсановски, с.р.

1192.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ И ПТТ СООБРАЌАЈ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ – СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното училиште за железнички и ПТТ сообраќај

„Владо Тасевски“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 18.03.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-938/1

25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсановски, с.р.

1193.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО ЕКОНОМСКО – ПРАВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН“ – СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното економско-правно училиште „Васил Антевски Дрен“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 26.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-765/1

25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсановски, с.р.

1194.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ЕКОНОМИЈА И БИРОТЕХНИКА „АРСЕНИ ЈОВКОВ“ – СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште за економија и биротехника „Арсени Јовков“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 11.01.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-348/1

25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсановски, с.р.

1195.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УГОСТИТЕЛСКО – ТУРИСТИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЛАЗАР ТАНЕВ“ – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно угостителско – туристичко училиште „Лазар Танев“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 22.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-696/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1196.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното електротехничко училиште „Михајло Пупин“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-666/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1197.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното училиште за средно образование „Орце Николов“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 28.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-130/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1198.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ „Д-Р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ Ц.О. – СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно медицинско училиште „Д-р Панче Караџов“ ц.о. – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 28.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1764/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1199.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАГДАЛЕНА АНТОВА“ С. КАРПОШ – КУМАНОВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Магдалена Антова“ с. Карпош – Куманово што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 19.01.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-484/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1200.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СЛАВЧО СТОЈМЕНОВСКИ“ – ВИНИЦА**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Славчо Стојменовски“ – Виница што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 9.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-492/1
25 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1201.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЌ“ – С. СТАРО НАГОРИЧАНЕ.**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Светозар Марковиќ“ – с. Старо Нагоричане што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 22.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-541/1	Претседател на Владата
25 ноември 1996 година	на Република Македонија,
Скопје	Бранко Црвенковски, с.р.

1202.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С. ПЧИЊА – КУМАНОВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Климент Охридски“ с. Пчиња – Куманово што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 05.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-482/1	Претседател на Владата
25 ноември 1996 година	на Република Македонија,
Скопје	Бранко Црвенковски, с.р.

1203.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“ – КРИВА ПАЛАНКА**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-668/1	Претседател на Владата
25 ноември 1996 година	на Република Македонија,
Скопје	Бранко Црвенковски, с.р.

1204.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – КУМАНОВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ – Куманово што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 15.01.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-483/1	Претседател на Владата
25 ноември 1996 година	на Република Македонија,
Скопје	Бранко Црвенковски, с.р.

1205.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) Владата на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
НА ПРОИЗВОДЕН ПОГОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДНА МИНЕРАЛНА ВОДА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО**

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на производен погон за експлоатација и производство на природна минерална вода на КП број 96 и 97/2, КО Раотинце во м.в. „Јурија“, со вкупна површина од 1.000 метри квадратни, на подрачјето на општината Тетово, чиј инвеститор ќе биде Претпријатието за промет и услуги Ротико од Тетово и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог-ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3163/1	Претседател на Владата
2 декември 1996 година	на Република Македонија
Скопје	Бранко Црвенковски, с.р.

1206.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
НА ХАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДМЕТИ
ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ЧАИР - СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на хала за производство на предмети од пластични маси

за широка потрошувачка, на КП број 240/1, КО Визбегово, во м.в. „Долни Рид и Јурија“ со вкупна површина од 500 метри квадратни, на подрачјето на општината Чаир – Скопје, чиј инвеститор ќе бидат Поповиќ Петко и ПП Финалпласт од Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Со потпишување на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за определување на услови за градба на хала за производство на предмети од пластични маси, на подрачјето на општина Чаир - Скопје бр. 23-860 /1 од 27.03.1996 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3164/1
2 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1207.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96 и 34/96), и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ДЕЛЧЕВО

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент Охридски“ – Делчево се именуваат:

Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Република Македонија

Тодор Глинцарски, директор на УПОС „Брегалница“ – Делчево

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/6
11 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1208.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. За советник на министерот за здравство, за снабдување со лекови, лековити супстанции, опојни дроги и отрови, се назначува Весна Настеска – Недановска, дипл. фармацевт, досегашен советник во Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2613/2
11 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1209.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. За советник на министерот за здравство, за усовршување и меѓународна соработка се назначува Катерина Исмановски, дипломиран политиколог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2614/2
11 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1210.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. За помошник на министерот за здравство, за нормативно-правни и управни работи се назначува Ангелина Бачановиќ, досегашен советник на министерот за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2649/2
11 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1211.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

1. За директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди се именува Каменчо Горгов, досегашен директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2684/2
11 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1212.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Љиљана Костиќ, досегашен самостоен советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2826/2
11 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1213.

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 19.11.1996 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Македонијапроект А.Д. – Скопје ѝ се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – втора емисија на акции во вредност од 400.000 ДЕМ или во денарска вредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на 19.11.1996 година во износ од 10.651.840,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-287/1
22 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Проф.д-р Љубе Триески, с.р.

1214.

Републичката (државна) изборна комисија, врз основа на член 8 став 2 од Законот за локалните избори („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 46/96, 48/96 и 53/96), на седницата одржана на 2.12.1996 година донесе

ОДЛУКА

Мишо Дамјановски, судија во Основниот суд во Гостивар, се разрешува од функцијата претседател на

Општинската изборна комисија во општина Вруток, по негово барање.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 32-97
2 декември 1996 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Ристова, с.р.

1215.

Републичката (државна) изборна комисија, врз основа на член 8 став 2 од Законот за локалните избори („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 46/96, 48/96 и 53/96), на седницата одржана на 2.12.1996 година донесе

ОДЛУКА

I

Ристо Ангелоски, судија во Основниот суд во Гостивар, се разрешува од функцијата заменик претседател на Општинската изборна комисија во општина Чеграње.

II

За претседател на Општинската изборна комисија на општина Вруток се именува Ристо Ангелоски, судија во Основниот суд во Гостивар.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 32-96
2 декември 1996 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Ристова, с.р.

1216.

Врз основа на членовите 1, 2, 5, 9, 12, 16 и 17 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“, бр. 40/87), член 1 од Законот за изменување на Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“, бр. 38/89) и членовите 6, 7, 8, 9, 21 и 23 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградите „Климент Охридски“, Одборот за наградата „Климент Охридски“, на седницата одржана на 2 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО 1996 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТА- НИЕТО

1. За особено значајни остварувања постигнати во културата, уметноста, образованието и воспитанието, наградата се доделува на:

1. Сабина Ајрула-Тозија, актер од Скопје за постигање во областа на културата и уметноста;

2. Проф. Никола Атанасов, флејтист од Скопје, за постигања од областа на културата и уметноста;

3. Акад. Матеја Матевски, писател од Скопје, за постигања во областа на културата и уметноста;

4. Проф. д-р Диме Лазаров, инженер од Скопје за постигања во областа на образованието и воспитанието;

5. Проф. д-р Георги Шоптрајанов, од Скопје, за постигања од областа на образованието и воспитанието;

6. Филозофски факултет, Природно-математички факултет и Филолошки факултет од Скопје, за постигања во областа на образованието и воспитанието.

II. На наградените им се доделува:

- на поединец: диплома и паричен износ во висина од 5 просечни плати исплатени во стопанството на Република Македонија во последните три месеци на 1996 година;
- на организација: диплома и плакета.

III. Согласно член 15 од Законот за републичките награди, оваа одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“, преку печатот и другите средства за јавно информирање.

Број 13/2-1/44
3 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Одборот,
за наградата „Климент Охридски“
Акад. Бојан Шоптрајанов, с.р.

1217.

Врз основа на член 16 став 1 и член 63 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ – пречистен текст бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата ЛП-та седница, одржана на 04.12.1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ-
НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 45/95, 9/96, 26/96 и 45/96) процентот „9,2“ се заменува со процентот „8,9“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.01.1997 година.

О.бр.02-15/ЛП-1/96
04 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1218.

Врз основа на член 16 став 2 и член 63 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата ЛП-та седница, одржана на 04.12.1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕ-
СТОТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 27/92, 55/93, 6/94, 15/94, 28/94, 35/94, 52/94, 63/94, 9/96 и 65/96) се врши следното дополнување:

а) Во точката 5 после ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок на став 1 од оваа точка доколку банките до 8.00 часот тековниот ден обезбедат средства за покривање на негативното салдо на својата жиро сметка искажано на крајот на обработката на дневниот промет од претходниот ден, Народна банка не наплатува камата“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.01.1997 година.

О.бр.02-15/ЛП-2/96
04 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1219.

Врз основа на членовите 10, 11 и 19 став 1 точка 3 и член 63 точка 9 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата ЛП-та седница, одржана на 04.12.1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИД-
НОСТ**

1. Во одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен весник на РМ“, бр. 62/95 и 9/96 и 53/96) се врши следното изменување:

– во точка 7 став 1 и точка 8 процентот „20“ се заменува со процентот „30“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.01.1997 година.

О.бр.02-15/ЛП-3/96
04 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1220.

Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ – Пречистен текст, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата ЛП седница, одржана на 04.12.1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА РАСТЕЖОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ
ВО I-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1997 ГОДИНА**

1. Банките и штедилниците можат да ги зголемат денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и на граѓаните до 3,0% на 31 јануари 1997 година, до 3,7% на 28 февруари 1997 година и до 4,9% на 31 март 1997 година, кумулативно во однос на состојбата на тие пласмани на 30.09.1996 година,

По исклучок од став 1 на оваа точка, како пласмани кои не се под ограничување се подразбираат долгорочните денарски кредити одобрени врз основа на наменските денарски депозити, на државата.

2. Новоформираните банки во текот на 1996 година кои до 30.09.1996 година не го оствариле правото на пласирање до нивото на основачкиот капитал, намален за износот на девизната позиција во странство, можат неосудареното право да го остварат во наредните шест

месеци со пласирање на средства месечно по 16,66% од висината на основачкиот капитал.

Новоформираните штедилници во текот на 1996 година кои до 30.09.1996 година не го оствариле правото на пласирање до нивото на основачкиот капитал, можат неосвоеното право да го остварат во наредните шест месеци со пласирање на средства месечно по 16,66% од висината на основачкиот капитал.

3. Доколку некои банки, односно штедилници покажуваат значителен износ на неискористено право на пораст на денарските пласмани, Народна банка на Република Македонија неискористениот дел од правото на пораст на денарските пласмани, рамномерно ќе го распредели на други банки, односно штедилници.

4. Под денарски пласмани во смисла на оваа Одлука се подразбираат денарските пласмани утврдени во точка I и II од Одлуката за методологијата за утврдување на вкупните денарски побарувања на банките и штедилниците кои се под ограничување („Службен весник на РМ“ бр. 56/95, 62/95 и 60/96).

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа Одлука, банките и штедилниците ќе и доставуваат на Народна банка на Република Македонија декадни и месечни извештаи за остварената состојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во Народна банка на Република Македонија еден ден по истекот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат врз основа на книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот предвиден за доставување на КЊ-БИФО (извештај за книговодствената состојба на сметките на банките и штедилниците).

6. Извештаите од точка 5 на оваа Одлука банките и штедилниците ги доставуваат според Упатство што го пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 01.01.1997 година.

О.бр. 02-15/ЛП-5/96
04 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1221.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“ бр. 30/93 и 40/96) и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија (Пречистен текст – „Службен весник на РМ“ бр. 29/96) Советот на Народна банка на Република Македонија на својата ЛП седница, одржана на 4.12.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за условите и начинот на вршење менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/96), се вршат следните измени и дополнења:

а) Во точката 2 став 2 после потточката 2) се додава нова потточка 3) која гласи:

„Имаат соодветни средства за заштита и обезбедување на паричните средства, имотот и вработените во просторите за вршење на менувачки работи“.

б) Досегашните потточки 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) од точката 2 став 2 стануваат 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10).

в) Во точката 12 после ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Менувачите кои работат на основа на дозвола на гувернерот на Народна банка на Република Македонија издадена пред донесувањето на оваа Одлука, должни се да обезбедат исполнување на условот од точка 2 став 2 потточка 3) на оваа Одлука во рок од 6 (шест) месеци сметано од денот на стапување во сила на оваа Одлука“.

2. Оваа Одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/ЛП-7/96
4 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Совет на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1222.

Врз основа на член 52 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр. 30/93) и член 56 став 2 од Законот за Народна банка за Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст) Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата ЛП – седница, одржана на 04.12.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНО-ВАЛУТНИ РАБОТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се утврдува документацијата и постапката за издавање овластување на банките за вршење платен промет и кредитни работи со странство и овластување на вршење девизно-валутни работи во Република Македонија.

А) Овластување за вршење на платен промет и кредитни работи со странство

2. Кон барањето за добивање овластување на банките за вршење на платен промет и кредитни работи со странство до Народна банка на Република Македонија, (во натамошниот текст: Народна банка) се поднесува:

а) Доказ за висината на капиталот во паричен облик согласно член 7 став 6 од Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст).

б) Доказ за техничка опременост на банката заради обезбедување на навремено извршување на обврските спрема странство и ефикасно функционирање на информативниот систем (свифт, ројтер и сл.); и

в) Доказ за остреченост на вработените во банката за успешно извршување на платниот промет и кредитните работи со странство (најмалку тројца вработени, работно искуство, владеење на еден од светските јазици и сл.).

3. Банките кои имаат добиено дозвола за основање и работење според Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 31/93 и 78/93) и овластување за вршење на платен промет и кредитни работи со странство според Одлуката за условите за давање овластување на банките за вршење на платен промет и кредитни работи со странство како и овластување за вршење девизно-валутни работи во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 63/93) должни се да го постигнат капиталот од член 7 став 6 од Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст) согласно со Одлуката за динамиката на усогласувањето на висината на основачкиот капитал на банките и штедилниците со одредбите на Законот за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 26/96 – пречистен текст).

4. Врз основа на поднесената документација Народна банка оценува дали се исполнети условите за издавање на овластување за вршење на платен промет и кредитни работи со странство и по барањето одлучува во рок од три месеци, од поднесување на истото.

Постапката за оценка на барањето за издавање на овластување за вршење на платен промет и кредитни работи со странство почнува да тече од денот на пристигнатата комплетна документација во Народна банка.

Некомплетната документација нема да се разгледува.

5. Во постапката за оценка на барањето за издавање на овластување за вршење на платен промет и кредитни работи со странство Народна банка може да побара прецизирање на доставената документација, како и доставување на дополнителна документација.

Рокот за оценка на барањето за издавање на дозвола не тече до доставувањето на евентуално побараната дополнителна документација.

6. По добивање на овластувањето за вршење на платен промет и кредитни работи со странство банката е должна:

а) Во рок од три месеци да воспостави кореспондентски односи и отвори тековни сметки кај бонитетни странски банки, и

б) Работите на платниот промет и кредитни работи со странство како и достасаните обврски спрема странство и во земјата да ги извршува уредно и во рокови.

Б) Овластување за вршење на девизно-валутни работи

7. Кон барањето за добивање овластување за вршење на девизно-валутни работи до Народна банка се поднесува:

а) Доказ за осигурување на штедните влогови во Фондот за осигурување на штедните влогови;

б) Доказ за техничка опременост на банката (уреди за сигурност во работењето со штедните влогови и сл.); и

в) Доказ за острученост на вработените во банката (работно искуство и сл.).

8. Врз основа на поднесената документација Народна банка оценува дали се исполнети условите за издавање на овластување за вршење на девизно-валутни работи и по барањето одлучува во рок од еден месец, од поднесување на истото;

Постапката за оценка на барањето за издавање на овластување за вршење на девизно-валутни работи почнува да тече од денот на пристигнатата комплетна документација во Народна банка.

Некомплетната документација нема да се разгледува.

9. Во постапката за оценка на барањето за издавање на овластување за вршење на девизно-валутни работи Народна банка може да побара прецизирање на доставената документација, како и доставување на дополнителна документација.

Рокот за оценка на барањето за издавање на дозвола не тече до доставувањето на евентуално побараната дополнителна документација.

10. Со влегување во сила на оваа одлука преставува да важи Одлуката за условите за давање овластување на банките за вршење платен промет и кредитни работи со странство како и овластување за вршење девизно-валутни работи во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 63/93).

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Претседател

О.бр. 02-15/LII-8/96 на Советот на Народна банка
04 декември 1996 година на Република Македонија
Скопје Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1223.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93) и врз основа на член 29 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LII седница одржана на 04.12.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ МЕЃУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија („Службен весник на Р. Македонија“ број 30/93; 38/93; 58/93; 22/94; 40/94; 52/94 и 67/94) се вршат следните измени и дополнувања:

а) Член 12 став 1 се менува и гласи:

„Овластените банки продаваат девизи за намените од член 10 на оваа Одлука најмалку во износ што е еднаков на износот на девизи со кои што располага банката тој ден над износот на максимумот девизни средства во девизна позиција пропишан со одлуката за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство на Народната банка на Република Македонија.“

б) Членот 13 се менува и гласи:

„Во случаите кога овластената банка во континуитет од 1 до 5 работни дена користи девизни средства и од минимумот девизни средства во девизна позиција пропишан со Одлуката за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство, на банката и се забранува склучување заклучници за продажба на девизи на банки, претпријатија и други правни лица се додека таа не оствари минимум девизни средства во девизна позиција.“

в) Членот 14 став 1 се менува и гласи:

„Овластените банки доставуваат до Народната банка на Република Македонија дневна девизна позиција на посебен образец, во рок од два работни дена по истекот на датумот за кој се доставува дневната девизна позиција.“

г) Членот 15 се менува и гласи:

„Дневната девизна позиција ги опфаќа вкупните ликвидни девизни средства со кои располага овластената банка на денот за кој се изготвува извештајот, вкупните девизни обврски, освен недоспеаните обврски по користени странски кредити за сметка на други и девизните средства во позиција како разлика помеѓу вкупните девизни средства и вкупните девизни обврски.“

Народна банка на Република Македонија донесува упатство за начинот на пресметка на девизната позиција и содржината и начинот на пополнување на Образецот за девизната позиција на банката“.

2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/LII,9/96
04 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на услови за градба на бензинска пумпа со придружни објекти покрај магистралниот пат М-1, делница Скопје-Куманово, стационожа на км 1002+673-лево, на подрачјето на општината „Гази Баба“ – Скопје, (објавена во „Службен весник на РМ“ бр.63/96), се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-1, ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ-КУМАНОВО, СТАЦИОНОЖА НА КМ. 1002+673-ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „ГАЗИ БАБА“ – СКОПЈЕ

Во точката 1, во ред 4, наместо „со вкупна површина од 9.425 квадратни метри“, треба да стои „со вкупна површина од 19.425 квадратни метри“.

Бр. 23-2998/1

2 декември 1996 година
Скопје

Влада на Република Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I – Скопје покрената е постапка од страна на Драгица Каровска од Скопје со стан на бул. „Климент Охридски“ бр.15/2-8, против Комерцијална банка АД – Скопје под Р.бр.82/96 за амортизација на изгубени акции издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на 05.IV.1993 година емисија 2, серија B008216 и B008225 број на апоени 10×5 односно вкупно 50 акции.

Се моли секој кој знае нешто за изгубените акции, кај кого се наоѓаат или ќе ги најдат, за тоа да го известат судот во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, акциите ќе бидат амортизирани-попишани.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (434)

Основниот суд Скопје I – Скопје преку претседателот на советот Ангелова Олга, во правната работа на тужителот Зафировски Танче од Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр.3/4, против тужената Јаковлевиќ Станислава од Скопје, сега со непозната адреса во СРЈ, за утврдување право на сопственост на кука во површина од 149м², на ул. „Славејко Арсов“ бр.3/4, Скопје на тужената Јаковлевиќ Станислава и постави привремен застапник во спорот согласно чл.84 ст.2 т.4. од ЗПП – адвокат Слободан Хаџи Христовски.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на законски застапник, кој ќе ги врши се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. бр. 2830/96.

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, а согласно чл. 84 и 85 од ЗПП, на тужената Авида Бајрам, со непозната адреса, и е поставен за привремен застапник адв. Мирче Ристевски од Скопје, за развод на брак, која постапка се води по тужбата на тужителот Муарем Бајрам против тужената Авида Бајрам.

Со решението е одредено дека привремениот застапник ќе ја застапува тужената во постапката сè додека истата или нејзиниот полномошник не се јават во суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, XIV П. бр. 3555/96.

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка поради раскинување на договор за подарок, по тужба на тужителот Салии Нешат Садик од с. Д. Палчиште, против тужениот Салии Садик Кенан од с. Д. Палчиште сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ или да одреди свој полномошник. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа – Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1423/96. (436)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решението Срег. бр. 6924/96, на регистарска влошка бр. 1-98-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата со организирање во ДОО на Друштвото со ограничена одговорност за урбанизам, архитектура и инженеринг „ЗУ-АС“ – Скопје, булевар „Партизански одреди“ 89, од следните основачи: Јовановски Јанко, Здравев Здравко, Пенчиќ Мирјана, Басотов Тодор, Клетничка Олга, Бошпу Никола, Стојановска Марија, Влаховев Борислав, Павлов Љупчо, Арсовски Владимир, Андреевска Лидија, Поповска Снежана, Џамбазоска Лидија, Влчевска Наташа, Атанасовска Боца, Чубриноски Војче, Муличковски Бојан, Митрова Снежана, Иванов Најчо, Бошкова Даница, Гавровски Пламенчо, Јовановска Снежана, Петровска Лилјана, Апостолов Бранко, Антиќ Анка, Богоевски Мишо, Скендерова Весна, Николоска Елица, Османли Лилјана, Чуиќ Олгица, Игњатовиќ Вера, Лазаревска Славица, Спироски Апостол, Граорковска Катина, Боцевска Алтана, Миновски Ацо, Малинка-Миовска Наташа, Коловски Ѓорѓе, Боројевиќ Војислав, Тренчевска Аница, Николовска Сава, Пешевски Зоран, Груевска Маре, Ристова Биљана, Несторовска Симона, Трајковска Тодора, Митева Зоре, Бибановски Зоран, Ахмед Весна, Банчотовска Снежана, Трајковски Богоја, Насуличева Екатерина, Савин Вера, Глигорова Љубинка, Мукаетова Лилјана, Влчевски Рафаил, Сотировска Лена, Михајловски Јосиф, Арсовски Тихомир, Колев Благоја, Цикалова Душанка, Бајалски Виктор, Славковски Славс, Димитриевиќ Звонимир, Лагудин Никола, Брезовска Невена, Павличиќ Ванова Мирослава, Стибел Габриела, Карташев Никола, Петрушевска Донка, Милошевиќ Светлана, Томовски Драган, Николовска Душица, Поповски Лазар.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, Срег. бр. 6924/96.

Окружниот стопански суд Штип - Штип, со решението Срег. бр. 1689/96 на регистарска влошка ја запиша трансформација на Градежното претпријатие „Пелагонија“ АД ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 4 – Винаца.

Дејности: 0501, 050100, 05020, 050201, 050203, 050209, 0503, 05030, 050301, 0503021, 0605, 06050, 0701, 0702, 0901, 09012, 090212, 090219, 0104, 11040, 110402, 110403, 110404, 11046, 11090, 110901, 0801, 08011, 08012, 7001, 07011, 070224, 0113, 01132, 100320, 011419, 121, 012142, 0701, 07010, 0702, 07021, 07022, 070224, 0703.

За вршител на должноста - директор се именува Насков Миле со неограничени овластувања во застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Во правниот промет претпријатието истапува со свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските преземени со трети лица претпријатието одговара со сите средства.

Од Основниот стопански суд, Срег. бр. 1689 (8875)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1485/96 на регистарска влошка бр. 1-68134-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско услужно претпријатие „КО-МИЛ“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ 52-2/6, Скопје.

Дејност: 013042, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090172, 090183, 090189, 110302, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 1205420, 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски фирми, консигнациони работи.

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За сторените обврски одговара со сите свои средства.

Директор на претпријатието е Миланов Ангелчо, без ограничување, за внатрешен и надворешно-трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1485/96. (7876)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2991/96 на регистарска влошка бр. 1-13776-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејноста на Производно, услужно и трговско претпријатие „ЕН-КАН-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Шуматоска“ бр. 21, Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 020140, 020202.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2991/96. (8473)

Окружен стопански суд – Скопје, со решението Срег. бр. 2900/96, на регистарската влошка бр. 1-68179-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ Бул. „Јане Сандански“ бб 91000 Скопје.

Основачот: фирма „АДЕЛФИ ВЕРОПУЛИ А.Е.“ од Атина, Р. Грција, не одговара со вложените средства.

Дејности: 01030, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 012300, 013310, 013320, 0201, 020110, 020121, 020129, 020131, 020140, 020201, 020202, 0605, 060501, 060502, 060503, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0801, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 08021, 080201, 080202, 09017, 090171, 090172, 090179, 090189, 110109, 110109, 11030, 110301, 110302, 10303, 11304, 111309, 1109, 110901, 110902, 110905, 110900, 070310, 070320, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица и фирми, малограничен промет со сите соседни земји, меѓународна шпедиција, продажба

на странски стоки од консигнациони складови, реекспорт, комисиони работи.

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничување. За обврските спрема трети лица одговара со сите свои средства.

Основачот не одговара. Управители на друштвото се Анастасиос Диакоеоргиу и Панагиотис Пападас. Управите ќе управуваат двајцата, заедно без ограничување. Управителите се застапници во Н.Т. Промет.

Основен суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2900/96.

(7945)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3327/96 на регистарска влошка бр. 1-4954, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „АПЕКС-М“ Битола.

Ќе гласи: Приватно претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало, „АПЕКС-М“ увоз-извоз Битола.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3327/96. (8559)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3405/96, на регистарска влошка бр. 1-18908, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за промет и производство, „МИЛАИМ КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт Кичево.

Од претпријатието истапува Милаим Сејдини и се брише од судскиот регистар како директор.

Во претпријатието пристапува Бајрами Беџул и ќе го застапува како директор.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3405/96. (8560)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3397/96 на регистарска влошка бр. 1-18896, го запиша во судскиот регистар основањето и запишувањето на право на надворешно трговски промет на Претпријатието за транспорт, трговија и услуги „АУТОКРАЈ-КУ“ д.о.о. увоз-извоз ул. НН. нас. Горно Пашино бб, Кичево.

Претпријатието е основано со акт за основање од 03.06.1996 год., а основач е Емини Расим од Кичево.

Дејности: 011949, 012130, 012201, 013021, 0130121, 0130904, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Емини Расим, директор без ограничување.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3397/96. (8561)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3396/96, на регистарска влошка бр. 1-18895, го запиша во судскиот регистар основањето и запишувањето на право на надворешно трговски промет на Претприја-

тието за производство, промет и услуги „МИНОМАК-М“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Драге Богески“ бр. 1, Кичево.

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.06. 1996 год., а основач е Љупчо Миноси од Кичево.

Дејности: 011949, 012130, 012601, 013021, 013400, 013121, 013904, 020111, 020121, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090131, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љупчо Миноси, директор без ограничување.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3396/96. (8562)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3342/96, на регистарска влошка бр. 2-392, ја запиша во судскиот регистар Производно-трговската задруга „ПОРТАРИЈА“ п.о. ул. „Димитар Димитриеви“ бр. 3, Прилеп.

Дејности: 011941, 012614, 012623, 013021, 013022, 013030, 013111, 013114, 013119, 013121, 013200, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090122, 090171, 090172, 090179, 110109, 110309, 110909, 090150, 090160, 090181, 090183, 090189, 090202, 090183, 090209, 070310, 070320, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Илија Пестороски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3342/96. (8563)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3168/96 на регистарска влошка бр. 1-38029-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Трговското служно претпријатие „А 4 – СТУДИО ПРИН“ ц.о. Бул. „Јане Сандански“ бр. 54/1-8, Скопје.

Дејноста се проширува со: 060602, 060501.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3168/96. (8389)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3008/96, на регистарска влошка бр.1-1744-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на РО за основно воспитание и образование Карпоше ООЗГ ОУ „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ – Скопје.

Се брише Петровска Невенка, вд директор, а се запишува во внатрешен промет Павлова Слободанка, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3008/96. (8390)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2579/96 на регистарска влошка бр. 1-7925-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, промената на основач, проширувањето на дејноста промената на лице овластено за застапување на Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз „ВЕЛ-КОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Краишка“ бр. 30а, Скопје..

Се менува седиштето на фирмата и во иднина ќе гласи: Градежно, производствено и прометно претпријатие „АС-ФИКИ-КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „173“ бр. 14а, Скопје.

Од фирмата истапува Бранко Величовски од Скопје, а пристапува Зафировски Александар од Скопје.

Дејноста на претпријатието се проширува со: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 090110, 090121, 090123, 110304, 110903, 110909.

Да се брише досегашниот директор Бранко Величовски, а се запишува Александар Зафировски директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2579/96. (8391)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2179/96, на регистарска влошка бр.1-27431-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија на големо и мало „МИКРО-МЕДИКА“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Локов“ бр. 28 вл. II стан 7 Скопје.

Се брише Бобан Дамчевски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Дејан Атанасов, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2179/96. (8392)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 3088/96, на регистарска влошка бр. 1-51247-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за угостителство, производство и промет „МЕРКЕЗ КОМЕРЦ“ д.о.о. Бул. „Јане Сандански“ бр. 65/7, Скопје.

Се брише: Весна Сиљаноска директор без ограничување.

Се запишува Стеван Барјактаров директор без ограничување.

Од Окружниот суд Скопје, Срег. бр. 3088/96. (8393)

Окружниот стопански суд Штип со решението Срег. бр. 1689/96 на регистарска влошка ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на ГП Пелагонија – Скопје, ЕЕ 14 – Градилиште – Винаца во Градежно претпријатие „Пелагонија“ АД – Винаца ул. „Браќа Миладинови“ бр. 4 – Винаца.

За вршител на одлжноста-директор се именува Насков Миле со неограничени овластувања во застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Во правниот промет претпријатието истапува со свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските преземени со трети лица претпријатието одговара со сите средства.

Дејности: 0501, 050100, 05020, 050201, 050203, 050209, 0503, 05030, 050301, 050302, 0605, 06050, 0701,

0702, 0901, 09012, 090212, 090219, 0104, 11040, 110402, 110403, 110404, 11046, 11090, 110901, 0801, 08011, 08012, 7001, 07011, 070224, 0113, 01132, 100320, 011419, 121, 012142, 0701, 070101, 0702, 07021, 07022, 070224, 0703.

Од Окружниот стопански суд Штип. (8875)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2979/96 на регистарска влошка бр. 1-9500-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство трговија транспортни и други услуги „ЗАП-КОМЕРЦ“ извоз-увоз п.о. ул. „Горче Петров“ бр. 266/3-6, Скопје.

Се брише Јован Манчевски, се запишува Донка Манчевска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2929/96. (8432)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3057/96, на регистарска влошка бр. 1-14948-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, промет и услуги „КОКО КОМАПАНИ“ п.о. експорт-импорт ул. „Браќа Симоски“ бр. 50, Тетово.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 012521, 012522, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3057/96. (8433)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3148/96 на регистарска влошка бр. 1-44786-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Производно трговското услужно претпријатие „ЛАФЕ КОМПАНИ“ увоз-извоз п.о. с. Саракино 105 Тетово.

Дејноста во внатрешниот трговски промет се проширува со: 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 030001, 030002, 030003.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3148/96. (8434)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3184/96, на регистарска влошка бр. 1-48130-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „С.Ј. БАЛКАН“ експорт-импорт со п.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 64/2-11, Скопје.

Се брише Јорданчо Сребренов се запишува Јулија Сребренова како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3184/96. (8435)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2913/96, на регистарска влошка бр. 1-35087-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „ПРИМА“ ц.о. увоз-извоз с. Стојаково, Гевгелија.

Дејности: 090209.

Се брише Драгица Арнаудова директор без ограничување. Се запишува Ѓорге Арнаудов – директор без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2913/96. (8436)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5912/95, на регистарска влошка бр. 1-10134-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-

диште и лице за застапување на Претпријатието за промет и услуги на големо и мало „РАТОН“ експорт-импорт ц.о. ул. „Димитрие Туцовик“ бр. 23, Скопје.

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе се води на ул. „Пере Тошев“ бр. 8, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Радмила Златанова-директор без ограничување, се запишува нов застапник Тони Златановски директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5912/96. (8437)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3274/96, на регистарска влошка бр. 1-2225-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на прокурист на Трговското претпријатие „СЕТКОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59-2А, Скопје.

Се запишува: Драган Младеновски – прокурист со неограничени овластувања и на неопределено време. Прокуристот е овластен да склучува договори и да врши правни работи и превзема дејствија во врска со работењето на претпријатието во внатрешно и надворешно трговското работење (не е овластен за отуѓување на недвижности).

Борче Манев – прокурист со неограничени овластувања и на неопределено време. Прокуристот е овластен да склучува договори и да врши правни работи и превзема дејствија во врска со работењето на претпријатието, во внатрешно и НТП (не е овластен за отуѓување на недвижности).

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3274/96. (8438)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3086/96, на регистарска влошка бр. 1-66409-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „Ж-Ж“ д.о.о. експорт-импорт с. Визбегово, Скопје.

Се брише Стојановска Жана, се запишува Стојановски Горан.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3086/96. (8439)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3357/96, на регистарска влошка бр. 1-54457-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промената на директор на Производно трговското претпријатие „БОИВА“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Ловќенска 9“ бр. 4, Скопје.

Се брише Трајанка Попова се запишува Миле Јурук-ков како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3357/96. (8440)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3297/96, на регистарска влошка бр. 1-48431-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Трговското услужно производно претпријатие „КАЉАЈА – НМ“ експорт-импорт ц.о. с. Одри, Тетово.

Кон претпријатието пристапува Јаишиќ Казим с. Одри Тетово.

Се брише Несет Асани се запишува Јаишиќ Казим како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3297/96. (8441)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3279/96 на регистарска влошка бр. 1-2126, ја запиша во судскиот регистар пристапување на основач, промена на фирма, на директор, проширување на дејност и констатација за промена на името на основачот Пеце

Ташковски во Петар на Приватното претпријатие за услуги и трговија на големо „ФУНДАМЕНТ ИНЖЕНЕРИНГ“ – компјутерски и градежен инженеринг ц.о. „Прилепска“ 72/1, Битола.

Со скратен назив: „ФУНДАМЕНТ“ ц.о. Битола.

Дејности: 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070129, 070221, 070222, 080190, 100200, 110303, 110309, 110401, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 120311, 120312, 070310, производство на програмска (компјутерска) опрема, изработка на инвестициони елаборати, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на контрола на квалитетот и квантитетот во извозот и увозот на стоки.

Кон претпријатието пристапува нов основач: Борче Ташковски, со вложени средства од 20 ден и не одговара за обврските на претпријатието.

Досегашното име е Пеце Ташковски се променуваат во: Петар Ташковски од Битола.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3279/96.

(8552)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3398/96, на регистарска влошка бр. 1-18897, ја запиша во судскиот регистар промената на директор и проширување на дејност на Трговското претпријатието на големо и мало „ЗЕЛЕН ПАЗАР“ ц.о. увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ 66, Кичево.

Се проширува дејноста на претпријатието уште со дејноста наведена во прилог образец 3.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење на Пачацијоски Сафијудин и се брише од судскиот регистар. Лице овластено за застапување во надворешно трговското работење е Пачацијоски Сенат, директор.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3398/96.

(8553)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3359/96 на регистарска влошка бр. 1-292, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на „ЈУГО-ТУТУН“ АД за производство, обработка откуп и продажба на тутун, земјоделство, трговија на големо и мало во мешовита сопственост со п.о. Ресен.

Му престанува овластувањето за застапување на Тодор Јанчевски, в.д. директор и во надворешно трговското работење и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување во надворешно трговско сработење е Живко Марковски, в.д. директор.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3359/96.

(8554)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3228/96, на регистарска влошка бр. 1-181, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото со ограничена одговорност во општествена сопственост за меѓународен автотранспорт и шпедиција „ТРАНСКОП“ д.о.о. п.о. ул. „Иво Лола Рибар“ 66, Битола.

Дејности: меѓународен автотранспорт и шпедиција, уште со дејноста наведена во прилог образец 3.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3228/96.

(8555)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3199/96, на регистарска влошка бр. 1-10930, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Претпријатието за производство, услуги и промет „ЕКШАНОЛ“ д.о.о. п.о. с. Лабуншта, Струга.

Се врши промена на фирма: Претпријатие за производство, услуги и промет „КИРМАЛ-ИНСТАЛ“ д.о.о. п.о. с. Лабуншта, Струга.

Новата фирма гласи: Претпријатието за производство, услуги и промет „ЕКШАНОЛ“ д.о.о. п.о. с. Лабуншта, Струга.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3199/96.

(8556)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 2962/96, на регистарска влошка бр. 1-13403, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и на лице овластено за застапување на Услужното претпријатие за радиодифузија „ИНТЕР“ п.о.с. Лабуншта, Струга.

Од претпријатието истапува лицето Асим Сулејманоски, му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење и се брише од судскиот регистар.

Во претпријатието пристапува лицето Лутвија Османоски и ќе го застапува и во надворешно трговското работење.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 2962/96.

(8557)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 3275/96, на регистарска влошка бр. 1-808, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво во мешовита сопственост за производство, откуп, преработка и промет на тутун „НИКО ДООАГ“ п.о. увоз-извоз ул. „Манчу Матак“ бр. 3, Крушево.

Дејности: 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги.

Лице овластено за застапување на акционерското друштво е Јован Дамчески со неограничено овластување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3275/96.

(8558)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2557/96 на регистарска влошка бр. 1-42797-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЈАНГ КОМПАНИ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Бел Камен“ бр. 45, Скопје.

Се менува досегашното седиште и во иднина ќе гласи: с. Сандево, Скопје.

Во надворешен трговски промет се прошируваат следните дејности 060503, 020202, 012130.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2557/96.

(8494)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 958/96, на регистарска влошка бр. 1-419-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Домот за ученици „БОРО МЕНКОВ“ ул. „8 Октомври“ бр. 61, Крива Паланка.

Се брише Арсен Илиевски, директор, а се запишува во внатрешен промет Стојмен Митровски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 958/96.

(8495)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3152/96 на регистарска влошка бр. 1-53249-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, промената на седиште, проширувањето на дејноста на Претпријатието за посредување и услуги „ИН-

ТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ХОЛ“ д.о.о. ул. „Ордан Чопела“ бр. 6, Скопје.

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гла- си: Претпријатието за производство, посредување, трго- вија и услуги „ДАТА КАРД СИСТЕМИ“ д.о.о. увоз- извоз ул. „Бошко Буха“ бр. 176, Скопје.

На ден 16.10.1996 год. во претпријатието пристапил Виктор Јаначков, а на истиот ден стапила Радмила Крстевска.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 011723, 011941, 011949, 012421, 012429, 013400, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060503, 070227, 070129, 100310, 100392, 110301, 110401, 110402, 110403, 110404, 110611, 110903, 110905, 120190.

Се брише Радмила Крстевска Веселинова, дирек- тор а се запишува Виктор Јаначков директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3152/96. (8496)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3436/96, на регистарска влошка бр.1-13210-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Штедилницата „ФЕРПЕД“ д.о.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 17, Скопје.

Дејноста се проширува со: 110109 – други финанси- ски организации (менувачки работи).

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3436/96. (8497)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3066/96, на регистарска влошка бр. 1-28362-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди- ректор и проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз „ГОЦКОВ- ТРЕЈД“ п.о. с. Јосифово, Валандово.

Се брише Младен Гоцков, се запишува Верица Гоцкова.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090209.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3066/96. (8498)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3186/96, на регистарска влошка бр. 1-4501-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР на „МАГ-ДАР“ д.о.о. Трговско транспортно претпри- јатие експорт-импорт ул. „Тоде Думба“ бр. 100-IV/17, Куманово.

Се брише Марковски Игор директор со неограни- чени овластувања, се запишува Карковски Живко – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3186/96. (8499)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3429/96, на регистарска влошка бр. 1-50001-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за внатрешен и надво- решен транспорт „МИШО-ТРАНС“ д.о.о., ул. „Ми- хаил Чаков“ бр. 10/2/10, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 090201, 090121, 090123, 080190.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3429/96. (8500)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3360/96, на регистарска влошка бр. 1-35676-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се- диште, основач и директор на Претпријатието за про-

мет и услуги „СИЛВИЈА 1“ експорт-импорт д.о.о. бул. „Илинденска“ бр. 90/13, Скопје.

Кон претпријатието пристапува основачот Малцева Пера.

Се брише Калабаков Димитар, се запишува Малце- ва Пера како нов директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3360/96. (8501)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2968/96 на регистарска влошка бр. 1-68242-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето трго- вец поединец Благоја Киро Ефремов „МОНТАНА“ т.п. ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87-2/9, Скопје.

Основач и поединец е: Благоја Киро Ефремов од Скопје, предмет на работење 060602, превоз на патни- ци со такси автомобил; одговарам со целиот свој имот: со неограничено овластување, управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2968/96. (8313)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1161/96, на регистарска влошка бр.1-1716-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на претпријатието во друштво со ограничена одговор- ност на „ПРОСТОР“ д.о.о. Претпријатие за планира- ње, проектирање и инженеринг ул. „Моша Пијаде“ бр. 2, Куманово.

Претпријатието е основано со договор-акт за осно- вање на мешовито претпријатие како д.о.о. бр. 02-2001 од 19.12.1990 год.

Основани се: работници од претпријатието, работ- ници кои биле порано вработени и пензионери.

Дејности: 110401, 110402, 110403, 110404, 110102, 110101, 100200, 110303, 110309, 110620, 110903, 110909, 110905, 0702, 07022, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 0701, 07014, 070140, 070015, 070150, 050100, 05020, 050201, 050209, 05030, 050301, 050302, 011320, 100330, 100340, 110109.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува без ограничување во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Основачите не одговараат за обврските на претпри- јатието.

Лице овластено за застапување во внатрешно и на- дворешно трговскиот промет е: дипл. град. инж. Чедо- мир Теодосијевски – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1161/96. (8314)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2632/96 на регистарска влошка бр. 1-68228-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец на ТП „НАДЕ ПРОМ“ на Спасенцовски До- де Благојче ул. „Цветан Димов“ бр. 143/1-2, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2632/96. (8315)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1127/96, на регистарска влошка бр. 1-68225-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, угостителство и прои- зводство „СТАРИ-КОМПАНИ 2“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Борис Кидрич“ бр. 70, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање од 27.05.1996 год, а основач е Гавриловски Воислав од Гостивар.

Дејности: 011832, 011949, 012121, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112,

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 070310, 070320, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, мало-граничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Со трети лица во правниот промет одговара со сите свои средства.

Директор и лице што ќе го застапува претпријатието во надворешно трговскиот промет е Гавриловски Воислав од Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1127/96. (8316)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3053/96, на регистарска влошка бр. 1-68245-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на трговец-посединец Тоше Љупчо Иванов ТП за превоз на патници со такси автомобил „ТОШЕ“ ул. „Финска“ бр. 118, Скопје.

Дејности: 060602.

Трговецот-посединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара лично, со целиот свој имот.

Тоше Иванов – управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3053/96. (8317)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1102/96, на регистарска влошка бр. 1-68239-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец-посединец на Здравствена организација – Аптека „МЕДИ-АП“ п.о. ул. „Ефтим Спространов“ бб, Скопје.

Во правниот и платен промет истапува во свое име и за своја сметка-неограничени овластувања. За обврските претпријатието одговара со сите свои средства-платносна одговорност.

Дејноста на претпријатието е 120160.

Овластено лице на Аптеката е Петровска Марија – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1102/96. (8318)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11490/94 на регистарска влошка бр. 1-31168-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за увоз-извоз и промет на големо и мало „МИЗС ВАРДАР“ д.о.о. ул. „Партизански одреди“ бр. 72-а I/6, Скопје.

Се брише Зоја Анчевска, директор, а се запишува Стојан Анчевски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11490/94. (8530)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3565/96, на регистарска влошка бр. 1-68174-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на правното лице на Претпријатието „ТРОТЕК-СТИЛ-АНГРО“ д.о.о. 5 ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје.

Се менува називот на правното лице и во иднина ќе гласи: Претпријатие „ТЕКСТИЛ-96“ д.о.о. ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3565/96. (8531)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2988/96 на регистарска влошка бр. 1-4778-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен трговски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „ИНТЕЛ-САТ“ ц.о. извоз-увоз ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 40/1-9, Скопје.

Дејноста се проширува со: 050100, 050301, 050302, 110402, 110403, 110404.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2988/96. (8532)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2935/96, на регистарска влошка бр. 1-61778-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство и услуги „ЦЕЗ – С“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Букурешка“ бр. 55а, Скопје.

Се брише Виктор Вукелиќ, се запишува Николовска Олгаца.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2935/96. (8533)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2923/96, на регистарска влошка бр. 1-61645-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, промет и услуги „БАК 95“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 9/1-15, Скопје.

Се брише Ѓорѓисв Игор, директор, а се запишува Борис Ангеловски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2923/96. (8534)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3137/96, на регистарска влошка бр. 1-45285-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „СИВА-ТРЕЈД“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Црвена Армија“ бр. 8, Скопје.

Се брише Младеновска Александра, се запишува Младеновска Билјана.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3137/96. (8535)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3321/96, на регистарска влошка бр. 1-8009-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за промет, производство и услуги за електроника и биротехника увоз-извоз „ИМЕЛ“ ц.о. ул. „Руди Часвац“ бр. 6, Скопје.

Новото седиште е на бул. „ЈНА“ Партизанска Ламела 1-4 локал 9, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3321/96. (8536)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3444/96, на регистарска влошка бр. 1-19323-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на седиште, проширувањето на дејноста и промената на директор на Комерцијално-услужното претпријатие „АГРОГОЛД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Братство Единство“ бр. 69, Гостивар.

Кон претпријатието пристапува новиот основач Оливера Маркоска и Дарко Маркоски од Гостивар.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 013042, 020150, 020110, 020121, 020202, 020201, 080190, 090172, 060502, 013200, 013050.

Се брише Димитар Тевчев, се запишува Оливера Маркоска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3444/96. (8537)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3548/96 на регистарска влошка бр. 1-68323-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец на „ТП“ „ДРАГСТРОП ПОТА“ Димитрија, Апостол Тноковски ул. „Рокомија“ бр. 80-а, Скопје.

Трговец-поединец се основа од Димитрија, Апостол Тноковски, ул. „Рокомија“ бр. 80-а, врз основа на Пријава за основање од 31.10.1996 год., Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Трговец-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара лично, со целиот свој имот.

За управител на трговец-поединец се именува Димитрија Тноковски од Скопје, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3548/96. (8617)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 2857/96 на регистарска влошка бр. 1-68296-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец Исљам Абдилваид Мемети „Т.П. Тетово Реисен“ превоз на патници со комбе с. Доброште, Тетово.

Дејности: 060602, 060501.

Трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице: Исљам Мемети со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд, Срег. бр. 2857/96. (8618)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3365/96 на регистарска влошка бр. 1-68292-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец Коцевски Љубица Орце, „ТП“ ПЕЛИСТЕРСКА бр. 1/2-2, Дукан „БИТОЛА“, ул. „Х. Татарчев“ бр. 7-а, Скопје.

Дејности: 070112, 070114.

Управител Коцевски Љубица Орце, ул. „Пелистерска“ бр. 1/2-2, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3365/96. (8619)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 1311/96 на регистарска влошка бр. 1-68013-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „М-РАЛ ПРОИЗВОД“ д.о.о. извоз-увоз, с. Мирковци, Скопје.

Основач на претпријатието е Раде Варсакевски с. Мирковци, Скопје.

Дејности: 091150, 011390, 011419, 011742, 012310, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,

070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090124, 090129, 090189, 090202, 070310, 070320, застапување, претставување и посредување во правниот промет со стоки и услуги, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои сретства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Раде Варсакевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 1311/96. (8620)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3065/96 на регистарска влошка бр. 1-68305-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец на „ЛИМАНИ“ Неат Сабит Лимани, ТП ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 27, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3065/96. (8621)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3640/96 на регистарска влошка бр. 1-68350-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец на ТП – ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ „ЕУРЕКА“ ЗИНЕТ АКИ ПАПРАНИКУ, ул. „29 Ноември“ бб, Дебар.

Основач на фирмата е Зинет Аки Папаранику.

Назив на фирмата е Зинет Аки Папаранику од Дебар.

Седиште на фирмата е во Дебар ул. „29 Ноември“ бб.

Дејности: 070121, 070132, 070129.

Одговара со целиот свој личен имот.

Зинет Папаранику управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3640/96. (8631)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3397/96 на регистарска влошка бр. 1-48461-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и дејност на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ТРАДЕ-МАРК“ д.о.о. увоз-извоз, бул. „Видос Смилевски Бато“ бр. 51-28, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011920, 011930, 011990, 011820.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3397/96. (8622)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3261/96 на регистарска влошка бр. 1-68336-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на трговец поединец на Алиовски Сејдија Селам „ТАХИ-СЕЛАМ“ тп бул. „Македонско Косовска Бригада“ бр. 3/3, Скопје.

Подносител е Алиовски Селам од Скопје.

Дејности: 060602, превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица одговара за своите обврски лично, со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Алиовски Селам, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3261/96. (8611)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1622/96, на регистерската влошка 1-68084-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост Претпријатието „ЈЕЛАК-МЕ-БЕЛ“ производно, трговско, угостителско и услужно претпријатие д.о.о. увоз-извоз ул. „М. Тито“ бр. 128, Тетово.

Основач: ШИК „ЈЕЛАК“ а.д. Тетово.

Дејности: 011232, 011315, 011920, 011941, 011949, 012211, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012611, 012613, 012622, 012820, 013021, 013022, 013073, 013121, 013200, 013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080121, 090110, 090121, 090123, 090129, 090140, 090150, 090181, 110301, 110309, 110402, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Мирко Петровски – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1622/96. (8612)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1623/96 на регистерската влошка бр. 1-68085-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост „ЈЕЛАК-СТОЛАРИЈА“ производно, трговско, угостителско и услужно претпријатие д.о.о. увоз-извоз ул. „М. Тито“ бр. 128, Тетово.

Дејности: 011232, 011315, 011920, 011941, 011949, 012211, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012611, 012613, 012622, 012820, 013021, 013022, 013073, 013121, 013200, 013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 060501, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 060502, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 060503, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 110309, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080121, 090110, 090121, 090123, 090129, 090140, 090150, 090181, 110301, 110309, 110402, 070310, 070320.

Основач – ШИК „ЈЕЛАК“ а.д. Тетово.

Лице овластено за застапување Јордан Благојевиќ од Тетово.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1623/96. (8613)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3425/96, на регистерска влошка 1-68300-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец Ангел Ване Петков „АРМА“ „ТП“ ул. „Димитар Турумандевски“ бб, Скопје.

Трговецот е основан со пријава бр. 1 од 28.10.1996 год.

Трговец-поединец: Ангел Петков од Скопје.

Дејности: 070113, месо, живина, риба и месни производи, Ангел Петков-управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3425/96. (8614)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3532/96, на регистерската влошка 1-68328-0-0-0, го запиша во судскиот регистар трговецот-поединец „ТАКСИ-САШО“ Сашко Никола Гогов Т.П. ул. „Гемициска“ бр. 28-а, Скопје.

Трговецот-поединец се запишува во трговскиот регистар врз основа на пријава од 23.10.1996 год. а т.п. е Сашко Гогов од Скопје.

Дејности: 060602, превоз на патници со такси автомобили.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3532/96. (8615)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3617/96, на регистерска влошка 1-68343-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на трговец поединец Зоранчо Живко Здравковски „МЕНАДА“ – ТП ул. „Благој Горев“ бб, Трговски центар, Велес.

Трговец-поединец е основан со пријава бр. 1 од 04.11.1996 год.

Дејности: 060602, превоз на патници со такси автомобили.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3617/96. (8616)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1586/96 на регистерска влошка бр. 1-67991-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЛИНКМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Скоевска“ бр. 1/1-1а, Скопје.

Основач е Миленковска Лидија од Скопје.

Дејности: 011010, 011099, 011313, 011319, 011320, 011390, 011832, 011941, 011949, 012130, 012140, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012830, 012901, 012909, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013043, 013042, 013050, 013072, 013073, 013074, 013099, 013121, 013122, 013901, 013909, 020110, 020121, 020140, 020201, 030003, 050100, 050301, 050302, 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 090121, 090131, 090132, 090181, 090201, 090202, 090209, 110109, 110303, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110902, 110905, 110620, 110909, 110903, 130112, 070310, 070320, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, застапување и посредување и надворешниот трговски промет, реекспорт, снабдување и продажба на стоки од слободни царински продавници, продажба на стоки од консигнационни складишта, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, изведување градежни работи во странство, работи на долгорочна кооперација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своја сметка и во свое име, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Миленковска Лидија, директор без ограничување на овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1586/96. (8598)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3447/96, го запиша во судскиот регистар ТП „ДЕ КОКА ЕКСКЛУЗИВ“ Рамадан Сабри Енуз, ул. „Београдска“ бр. 13, Скопје.

Дејности: 070121, 070122.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот и средства.

За управител е именуван Енуз Рамадан, неограничено.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3447/96. (8599)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1052/96 на регистарска влошка бр. 1-68223-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЦАНСЕВЕР-ТРАДЕ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „171“ бр. 37-А, Скопје.

Основач е Тахис Кансевер од Истанбул, ул. „Февзи Паша“ бр. 77, Р. Турција.

Дејности: 013030, 013042, 013043, 013050, 070111, 070112, 070113, 070114, 060501, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 060502, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 060503, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 110309, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090110, 070310, 070320, 110909, продажба на странски стоки на консигнација, застапување и посредување во надворешниот трговски промет, застапување на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со СРЈ (Србија), Бугарија, Грција и Албанија, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, услуги во друмскиот сообраќај, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

ВД директор е Тахир Кансевер.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1052/96. (8600)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1697/96, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско услужно претпријатие „КОКОКОМЕРЦ-Р“ ц.о. увоз-извоз, Тетово.

Основач е Едвард Костовски од Тетово, ул. „Браќа Симовски“ бр. 50.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 013200, 080190, 080201, 080202, 110909, 110109, 060501, 060502, 013030, 013041, 013042, 013050, 110309, 012421, 012429, 013022, 013099, 013112, 030003, 090131, 013121, 0130122, 013200, 013903, посредување и застапување во надворешниот трговски промет, реекспорт, лизинг работи, меѓународен транспорт на патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од слободни царински продавници, консигнациона продажба на увезени стоки, меѓународно компензациони работи, меѓународни туристички и угостителски работи, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со Србија, Албанија, Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот и средства – целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Едвард Костовски од Тетово, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1697/96. (8601)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3263/96 на регистарска влошка бр. 1-43496-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и лице овластено за застапување на „РОЈАЛ ЛОНДЗА“ д.о.о. за производство, трговија и услуги експорт-импорт ул. „Железничка“ бр. 36-а, Скопје.

Се менува досегашниот назив на претпријатието и во иднина ќе гласи: Услужно претпријатие „РОЈАЛ НС“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Франц Прешерн“ бр. 6, Скопје.

Кон претпријатието пристапува новиот основач Синишча Анжик Трикова од Скопје со одлука од 18.10.1996 год.

Се брише досегашниот директор Софија Матевска Куновска, а се запишува Методија Секуловски – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3263/96. (8679)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2619/96 на регистарска влошка бр. 1-66651-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „ДЕЈОН АС“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 25/1-4, Скопје.

Со анекс на одлука за основање бр. 212/2/96 од 02.09.1996 г. се изврши промена на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

За директор се именува Татјана Панзова од Скопје, без ограничување.

Надворешно трговскиот промет ќе биде застапуван од Татјана Панзова од Скопје, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2619/96. (8680)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2962/96, на регистарска влошка бр. 1-45283-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на Претпријатието за маркетинг, услуги и увоз-извоз „БИЗНИС-СЕРВИС“ д.о.о. Скопје.

Се менува називот на претпријатието така да во иднина ќе гласи: Претпријатие за маркетинг, услуги и увоз-извоз „ВИДЕКС“ д.о.о. ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 24, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2962/96. (8681)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 870/96, на регистарска влошка бр. 1-3663-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за финансиско-правни и комерцијални работи за малото стопанство и месните заедници „ДОСЕВ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Фуштанска“ бр. 121-а, Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 011320, 011390, 011219, 011430, 011527, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011730, 011799, 011941, 011949, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 013010, 013021, 013022, 013030, 012429, 013010, 01321, 013022, 013041, 013113, 013114, 020110, 020121, 020131, 020202, 03003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060502, 060601, 070111, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 080112, 080119, 080190, 110109, 110404, 1106111, 110902.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 870/96. (8682)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3759/96, на регистарска влошка бр. 1-8183-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Производно трговското претпријатие

„НОДУС“ д.о.о. увоз-извоз Бул. „Јане Сандански“ бр. 59, Деловна единица-мелувачница „НОДУС-Е“ ул. „Климент Охридски“ бр. 105, Струмица

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 060501, 060502, 060503, 110309.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3759/96. (8683)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3536/96, на регистарска влошка бр. 1-42360-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, промената на основач и промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР на Услужното трговско претпријатие „ЕЛГОТ“ п.о. ул. „Филип Филиповик“ бр. 2, Скопје.

Се врши промена на седиштето така да во иднина ќе биде на ул. „Моша Пијаде“ бр.1, Валандово.

Како основач истапува лицето Гоце Темелкоски од Валандово а пристапува Јован Тодоровски.

Се брише досегашниот директор Темелкоски Гоце, а се запишува Тодоровски Јован директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3536/96. (8684)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3227/96, на регистарска влошка бр. 1-45733-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за прокетирање, инжињеринг и консалтинг услуги „АЛРИМИ ДИЗАЈН“ ц.о. ул. „Јани Лукровски“ бб, Скопје.

Се врши промена на седиште на претпријатието од ул. „Тоне Томшич“ бр. 3-а, на ул. „Јане Лукровски“ бб, Скопје

Од основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3227/96 (8685)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3525/96, на регистарска влошка бр. 1-68121-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на Центарот за истражување, развој и вештачење „БС“ п.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 6, Скопје.

Центарот за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг „БС“ п.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 6, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3525/96. (8686)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5401/94 на регистарска влошка бр. 1-49771-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за увоз-извоз и промет на големо и мало „ВИАК“ ц.о. ул. „Михаил Чаков“ 7/1-15, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 18.04.1994 год., а основач е Илија Ацевски.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070127, 070129, 070124, 070125, 070126, 070128, 070132, 070140, 070150, 07021, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 110301, 110109, 060501, 110302, 080110, 110404, 090201, 110905, 013904, 080190, 110902, 080201, 080202, 070310, 070320, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, слободни царински продавници – фри шопови.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Илија Ацевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5401/94. (8592)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3165/96 на регистарска влошка бр. 1-66512-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Трговското, услужно и производно претпријатие „ПУТСИКИС Г. и Н! ТРАДИНГ ЛИМИТЕД“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ристо Фарсанин“ 48, Гевгелија.

Се брише Деловска Робертина, се запишува Пуцкис Георгиос.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3165/96. (8483)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3396/96 на регистарска влошка бр. 1-30911-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ШАБАН КОМЕРЦ“ ц.о., с. Лопате, Куманово.

Се брише Шабан Кутиши, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Емир Рамадани, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3396/96. (8484)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1244/96 на регистарска влошка бр. 1-6535-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ГЕ-КОМ“ ц.о. ул. „Илинденска“ бр. 68, Гевгелија.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 010890.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1244/96. (8485)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3400/96 на регистарска влошка бр. 1-66397-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Трговското претпријатие „МАК МЕДИА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Воин Драшкоци“ б.б. Скопје.

Кон претпријатието пристапуваат лицата Илиевски Стојан и Огнан Бозаров.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3400/96. (8486)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2997/96 на регистарска влошка бр. 1-3805-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо „ВЕТА – КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 72 – Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 012321, 012323, 012612, 012613, 012614, 012622, 05020, 070121, 070122, 070126, 110402, 110403, 110404, 110611, 110620, 110909.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2997/96. (8372)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2901/96, на регистарска влошка бр. 1-44597-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското услужно претпријатие на големо и мало „ГОРДЕЛ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Тодор Чангов“ бр. 30/1, Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 011941, 011949, 012310, 012321, 013021, 013030, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020201, 030003, 050100, 050301, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060801, 060802, 060803, 070310, 070320, 090110, 090201, 090209.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2901/96. (8373)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3171/96 на регистарска влошка бр. 1-67596-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште основач и директор на Претпријатието за трговија услуги и инженеринг „АБИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „7“ бр. 19 с. Арачиново, Скопје.

Истапува основачот Вичентиќ Зоран, а пристапува Салијовски Амет.

Се брише Вичентиќ Зоран, се запишува Салијовски Амет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3171/96. (8374)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2875/96, на регистарска влошка бр. 1-38937-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за транспорт, трговија и услуги „БОРО-КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Дебница“ бр. 12, Скопје.

Се брише Каранфиловски Сашо, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Стојановски Слободанчо, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2875/96. (8375)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2928/96, на регистарска влошка бр. 1-17514-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен трговски промет на претпријатието за промет услуги и посредништво „АЛФА ПРОКОМ“ д.о.о. експорт-импорт Бул „АСНОМ“ бр. 24/3-10, Скопје.

Дејноста во вантврешниот трговски промет се проширува со: 011315, 011832, 011941, 013022, 013113, 013114, 014115, 013119, 013121, 060602, 090221, 090123, 090139, 090181, 110109, 110903.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2928/96. (8376)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3340/96, на регистарска влошка бр. 1-68052-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име и проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало угостителство занаетчиство и лични услуги „ТИМОНА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Јане Санџански“ бр. 3/1, Скопје.

Со одлука од 29.09.1996 год. друштвото се проширува со следните дејности: 120190, друго образование-образование и обука на лица во сообраќајот и промена на име Авто школа „ТИМОНА“ Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3340/96. (8377)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2778/96, на регистарска влошка бр. 1-31502-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало, застапување, посредување, сообраќај, занаетчиство и услуги „ВЕНА-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Радика“ бр. 3/1-14, Скопје.

Кон досегашното претпријатие пристапува и основачот ПТЗСЗУ „ЗЛАТЕ-БЕНЗ“ д.о.о. од Скопје со одлука од 25-09.1996 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2778/96. (8378)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2990/96, на регистарска влошка ја запиша во судскиот регистар промената на назив на фирма, пристапување на основач и проширувањето на дејноста

на Претпријатието за производство, промет и услуги „МАТРАЈ ПЛАСТ“ д.о.о. експорт-импорт с. Ропалце, Куманово.

Во претпријатието освен Едип Јашари како основач пристапува и Рами Невзати од с. Ваксинце, Куманово.

Стари дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, консигнациона продажба, реекспорт, компензациони работи.

Новите дејности со кои се врши проширување се: 090110, 090121, 090123, 090124, 090140, 090181, 090189, 110109, 011010, 011099, 011320, 011390, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012810, 012830, 013021, 013030, 013050, 013121, 013909, 020201, 020202, откуп и продажба на земјоделски, сточарски, градинарски, шумски и др. продукти, 080201, 080202, 080112, 080111, 080121, 080129, 080190.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2990/96. (8379)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1733/96 на регистарска влошка бр. 1-68094-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „М С М“ д.о.о. „ЈНА“ 76, Гостивар.

Дејности: 0201200, 020121, 020140, 020201, 020202, 050100, 050201, 050202, 050209, 050302, 060201, 060301, 060401, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 011390, 012130, 012141, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070230, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080115, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090140, 090171, 090172, 090179, 110309, 012122, 013904, 011110, 011220, 011232, 011290, 011312, 011314, 090181, 090182, 090202, 090209, 100101, 100103, 100310, 110109, 110302, 110303, 110601, 110612, 110620, 110903, 110905, 110909, 012321, 012322, 012201, 012111, 012001, 012002, 011215, 070310, 070320, комисионо и консигнационо работење, застапување на странски фирми и вршење на реекспорт, малограѓански промет со: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, извршување на угостителски, туристички и сообраќајни работи во странство, половини: возила, делови и опрема, извезување на градежни работи од ниско и високоградба во странство, нафта и нафтени деривати, плин за домашни потреби, возила делови и опрема, керамички, инсталациони и санитарни производи, превоз на патници и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Митре Митревски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1733/96. (8351)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3417/96, на регистарска влошка бр. 1-68302-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец

поединец на Трговското претпријатие „ТОСКА“ ул. „А. Ј. Журчин“ 10, Тетово.

Основач: Агрон Селами од Тетово.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, леб, печиво, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и преработка, месо, живина, риба и месни преработки, разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреси, тутун и други прехранбени производи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Агрон Селами, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3417/96. (8352)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3248/96 на регистарска влошка бр. 1-68275-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги и трговија „АСТРАКОМЕРЦ Л.Т.Д.“ Десанка д.о.о. сл ул. „Волгоградска“ бр. 2-4/6, Скопје.

Претпријатието е основано со изјава за основање бр. 1/96 од 15.10.1996 год., а основач е Десанка Илиќ од Скопје.

Дејности: 011810, 011820, 011831, 011832, 011930, 011941, 011949, 011990, 012111, 012410, 012421, 012429, 012613, 012615, 012622, 012623, 013099, 080129, 080190, 080201, 080202, 110303, 110304, 110309, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 060501, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 070310, 070320, малограничен промет, превоз на стоки и патници во меѓународен сообраќај, претставување и застапување на странски лица, продажба и меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговско работење е Петар Илиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3248/96. (8353)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3441/96, на регистарска влошка бр. 1-68303-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец на Трговското претпријатие „ГЛИГО“ ул. „47“ бр. 8, с. Волково, Скопје.

Основач: Владо Драган Глигоровски.

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013073, 090171, 090179, 070111, 070211.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3441/96. (8354)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1516/96, на регистарска влошка бр. 1-68140-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, производство и услуги „ЕМИР-КОМЕРЦ 96“ д.о.о. увоз-извоз с. Жировница, Гостивар.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/96 од 11.06. 1996 год., а основач е Абдулаи Емир.

Дејности: 060501, 060502, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 07021,

070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080190, 080201, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Абдулаи Емир, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1516/96. (8355)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2438/96 на регистарска влошка бр. 1-68271-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги „ГРАФО-СОН“ досел ул. „Ташко Караџа“ бр. 26/34, Скопје.

Основач: Дејан Тасевски од Скопје.

Дејности: 013400, 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110103, 110909, 110309, 070310, 070320, комисиони и консигнациона продажба, застапување и посредување во меѓународен промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешен промет е Здравко Тасевски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2438/96. (8341)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3241/96, на регистарска влошка бр. 1-68285-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец „ГИФТ ПОП ЕВЕРЕСТ“ Љубенчо Панче Здравевски ТП ул. „50-та дивизија“ бр. 5-а, Скопје.

Уписот се врши врз основа на пријавата од 16.10. 1996 година од трговецот-поединец Љубенчо Панче Здравевски од Скопје.

Трговецот поединец издава прокура на прокуристит Трајче Здравев. Прокуристит е овластен да склучува договори и врши други правни работи и дејства во име и за сметка на трговецот-поединец, а во рамките на дејностите запишани во судскиот регистар, како и да го застапува пред управните и други органи, пред организациите со јавноправни овластувања и пред судовите. Прокуристит не смее да го отуѓува и оптоварува недвижниот имот на трговецот-поединец ниту да презема дејства со кои би започнала постапка за престанок на дејноста, ниту смее да го пренесува полномошното.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, со целиот имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3241/96. (8342)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3424/96 на регистарска влошка бр. 1-53666-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, угостителство промет и услуги на големо и мало „КАТАРИНА“ ц.о. експорт-импорт бул. „Партизански одреди“ бр. 64-2А, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 28.10. 1996 год., зголемен е основачкиот влог за

206.500,00 ден. и вкупниот влог изнесува 377.000,00, ден.

Дејности: 01131, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011320, 011390, 011710, 011721, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011792, 011793, 011799, 012111, 012112, 012120, 012130, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012511, 012512, 012513, 012515, 012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013200, 020110, 020121, 020140, 020201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 7011, 70111, 70112, 70113, 70114, 7012, 70121, 70122, 70123, 70124, 70125, 70126, 70127, 70128, 70129, 7013, 70131, 70132, 70140, 70150, 7021, 70211, 70212, 70213, 70214, 70219, 7022, 70221, 70222, 70223, 70224, 70225, 70226, 70227, 70229, 70250, 70260, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 08020, 080201, 080202, 09013, 090131, 090132, 09020, 090201, 090202, 090209, 11030, 110301, 110302, 110309, 11090, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своето име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Катарина Јованоска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3424/96. (8343)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2060/96, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „ШАРТЕКС-М“ д.о.о.Ел експорт-импорт ул. „Маршал Тито“ бб. Тетово.

Претпријатието е основано со изјава за основање од 24.08.1996 год., а основач е Светлана Алексовска.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090140, 090150, 090171, 011949, 0120301, 0120322, 012421, 012691, 013121, 070310, 070320, посредување во областа на прометот на стоки и услуги, застапување, респорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своето име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Светлана Алексовска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2060/96. (8335)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 584/96 од 07.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Бив Комерц“ од Скопје, ул. „Титовелешка“ бр. 83.

За стечаен судија е одреден Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Горѓи Божиновски од Скопје ул. „Ленинова“ бр. 63-2/7, телефон 132-289.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.I.1997 година во 8,00 часот, соба бр. 59 при овој суд – судска палата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2068)

Основниот суд од Тетово, објавува дека со решението Ст. бр. 322/96 од 04.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Ринелса“ од Тетово, ул. „Јане Сандашки“ бр. 54/8.

За стечаен судија е одреден Исмаилаки Хасани, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222 телефон 22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 9,30 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2069)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 274/96 од 04.XI.1993 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Гајре Комерц“ од Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ барака 6.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Заковски Илија од Скопје ул. „Рузвелтова“ бр. 54 телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.I.1997 година во 10,30 часот, во барака бр. 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2070)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст. бр. 76/96 од 05.IV.1996 год. е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Тас-Комерц“ од Н.Дојран, ул. „Маршал Тито“ бр.1.

За стечаен судија е одредена Елена Макаровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Никола Варелов од Гевгелија, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20, телефон 093-88-369.

Се повикуват доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 11,30 часот, соба бр. 29 при овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија. (2071)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст. бр. 228/96 од 20.V.1996 година отвори сте-

чајна постапка над должникот ПП „Кен Компани“ од Гевгелија, ул. „Серменинска“ бб.

За стечаен судија е одреден Елсна Марковска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Никола Варелов од Гевгелија ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 20 телефон 093-88-369.

Се повикуват доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 11,45 часот, соба бр. 29 при овој суд. (2072)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението на Окружниот стопански суд во Скопје Ст. бр. 206/96 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот „Илинден“ ПОС за берберско фризерски работи.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Симоски Глигур од Тетово ул. „Благоја Тоска“ бр. 222 телефон 22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.I.1997 година во 12,00 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2073)

Основниот суд во Струга, објавува дека со решението Ст. бр. 27/96 од 20.XI.1996 година отвори стечајна постапка према должникот ПП „Фриго-систем“ од с.Радолингта – Струга.

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е одреден Балоски Илија од Струга, ул. „Гуро Салај“ бр. 14.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања со пријава, со поднесок во два примероци со докази и вирманска уплата на такса од 600 ден., уплатена на жиро сметка 41020-693-37 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.I.1997 година во 10,30 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на Огласната табла во судот на 20.XI.1996 год.

Од Основниот суд во Струга. (2074)

Основниот суд во Струга, објавува дека со решението Ст. бр. 104/96 од 04.XI.1996 година отвори стечајна постапка према должникот ПП „Фик-Рсф“ од Струга.

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија во Основниот суд – Струга.

За стечаен управник е одреден Милевски Злате од Струга, ул. „ЈНА“ А-2 I/15.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања со пријава, со поднесок во два примероци со докази и вирманска уплата на такса од 600 ден., уплатена на жиро сметка 41020-696-37 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Се повикуваат должниците да ги

намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.XII.1996 година во 10,00 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на Огласната табла во судот на 04.XI.1996 год.

Од Основниот суд во Струга. (2075)

Со решението Ст. бр. 532/95 од 29.V.1996 година, на Окружниот стопански суд во Штип, стечајната постапка над ПОС „Прима“-Кочани, привремено е запрена за период од 12 месеци, сметано од правосилноста на решението согласно чл. 80 ст. 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

На ден 26.XII.1996 година, во 10 часот, во Основниот суд во Кочани, се закажува рочиште на кое доверителите ќе се изјаснат и гласаат за програмата за финансиска и сопственичка трансформација ПОС „Прима“ – Кочани.

Доверителите можат да се изјаснат за програмата и во писмена форма со поднесок потпишан од овластено лице, насловен до Основниот суд во Кочани, Ст. бр. 33/96 под кој број се води постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (2081)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 801/96 од 13.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Феликс“ увоз-извоз од Скопје, ул. „Шекспирова“ бр. 1-4/16.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоновски од Скопје ул. „Црвена Армија“ бр. 10/I-2 телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.I.1997 година во 11,00 часот, соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд-Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2067)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст. бр. 516/96 од 01.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ППС „Југо-ком“ Струмица одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 457/96 од 01.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ПП „Нил“, с. Добрејци – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 469/96 од 01.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ЗУЗ „Стил“, с. Ново Село, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 216/96 од 01.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ППУТ „Томи-Пром“ – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, туку истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 559/96 од 01.XI.1996 година е отворено стечајна постапка над ПУТ „Поло“ – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, туку истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 410/96 од 01.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ПТП „Земпромет“ с.

Сарај-Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 573/96 година 01.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ТП „Елкомак“ – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку истата да се заклучи.

Со решението Ст. бр. 639/96 од 01.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над ТП „Мак Стела“ – Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, туку истата да се заклучи.

Доверителите можат да ги напаѓаат сите погоре наведени решенија со желба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип и тоа во рок од 15 дена по објавувањето на решенијата во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решенијата спомнатите должници ќе се бришат од регистарот на стопанските регистрации.

Од Основниот суд во Струмица. (2056)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 6/96 од 02.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТУП „Слон“ од Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 1

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.XII.1996 година во 10,40 часот, во барака 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2053)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 654/96 од 30.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТУ „Ник Им-пекс“ од Скопје, ул. „Вамбел“ бр. 3-а.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Димитриевски Илија, Скопје ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 41, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.XII.1996 година во 11,50 часот, во барака 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2055)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 138/96 од 04.X.1996 закучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, транспорт и услуги „Езеро-Пром“ ДОО – С. Грдец – Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2054)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 160/96 од 04.XI.1996 година отвори стечајна постапка према должникот ПТ „Солун Компани“ од Скопје, ул. „Едвард Кардел“ бр. 81.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓорѓоновски од Скопје, ул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања со пријава, со поднесок во два примероци со докази во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 6.I.1997 година во 11,00 часот во барака 4, соба бр. 5 при овој суд. (2086)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 109/96 од 06.XI.1996 година отвори стечајна постапка над должникот ПТУП „Дарк“ од Скопје, ул. „Вамбел“ бр. 5/6.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36 телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања со пријава, со поднесок во два примероци со докази во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.XII.1996 година во 11,30 часот, во барака 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје – Скопје. (2087)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 247/96 од 04.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУТ „Орфеј Трејд“ од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 79-1/2.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Божиновски Георги од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63-2/7, телефон 132-289.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.XII.1996 година во 10,55 часот, во барака 4 соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2088)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 166/96 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГТ „Студио Д и Д“ од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 8-2/18.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од Скопје ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со до-

кази. Се задолжуваат должниците да ги намираат должниците спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.XII.1996 година во 11,00 часот, во барака 4 соба бр. 5 при овој суд. (2089)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 940/96 од 27.XI.1996 год. е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Аплауз“ од Скопје, ул. „Кукушка“ бр. 11

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Симо Михајловски од Скопје ул. „Белишка“ бр. 18.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат должниците спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.I.1997 година во 11,00 часот, соба бр. 26 при овој суд – зграда на Апелационен суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2090)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст. бр. 131/96 од 30.XI.1996 год. е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Чекол“ од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 61.

За стечаен судија е одредена Слаѓана Илиеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр.90/7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат должниците спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.I.1997 година во 9,30 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2100)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 146/96 од 31.X.1996 година, заклучена е стечајната постапка над должникот ПТП „Жито Стик Комерц“ – Скопје, ул. Никола Паранунов“ бр. 6-III/17.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2085)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 68/96 од 25.XI.1996 година над УППП „Цез комерц“ – Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Прилеп. (2091)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 271/96 од 31.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Лажинц Комерц“ од Скопје, жиро сметка 40100-601-147755.

За ликвидационен управник се определува Љупчо Огненовски од Скопје, ул. „Братфорска“ бр. 2/23-7.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците

да ги намираат должниците према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.I.1997 година во 8,30 часот, соба број 59 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2077)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението II Л.бр.194/96 од 18.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над претпријатието за трговија и услуги „Браќа Јатиши“ увоз-извоз Д.О.О. – Скопје, ул. „Дижонска-23“ бр. 19 и број на жиро сметка 40200-601-147846.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат должниците према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 27.XII.1996 година во 8,30 часот, во барака бр. 4, соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2078)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 1295/96 од 20.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и трговија „Хитос“ – Скопје, ул. „Таки Даскалот“ бр. 10.

За ликвидационен управник се определува Кузманов Кузман од Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 4/2/27, телефон 364-113.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат должниците према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.XII.1997 година во 10,55 часот, барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2079)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението II. Л.бр.205/96 од 07.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Мак-Колор“ ДОО увоз-извоз – Скопје, ул. „Борка Талевски“ бр. 45-А, жиро сметка 40100-601-116732.

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска од Скопје, ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 5/8 и телефон 416-951.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат должниците према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 11,20 часот, соба број 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2080)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенијата на Окружниот стопански суд Скопје, а кои предмети се превземени на надлежност на овој суд заклучена е ликвидационата постапка со решенија и тоа: 1. Л.бр. 123/95 над ПП „Геодет“–Тетово, 2. Л.бр. 414/96 над ПП „Бес Промет“–Тетово; 3. Л.бр. 122/95 над ТУП „4+Н-Компани“ од Тетово односно с.Палатица, 4. Л.бр. 155/95 над ПУПТ „Шар Експрес“ – Тетово, 5. Л.бр. 316/95 „Техномонт“ – Тетово; 6. Л.бр. 406/95 над ПТП „Зеки Комерц“ – Тетово, 7. Л.бр. 413/95 над ПТУП „Ганија Комерц“, с. Голема Речица, 8. Л.бр. 4/96 над ПП „ТВ Саба Комерц“ – Тетово; 9. Л.бр. 5/96 над ПТП „Илирија“ – Тетово, 10. бр. 296/96 над ПП „30-МИ“ – Тетово, 11. Л.бр. 361/96 над 30 „Висар АС“ – Тетово, 12. Л.бр. 413/96 над ПП „Махир Комерц“ – Тетово, 13. Л.бр. 424/96 над ПТУП „Крал“ – Тетово.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија да се избринат од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Тетово. ()

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 198/96 од 20.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Бали-Ком“ од Скопје, ул. „Бојмија“ бр. 2/60.

За ликвидационен управник се определува Јакимовски Киро од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а и телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.XII.1996 година во 10,50 часот, барака бр. 4 соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (2076)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 32/96 од 13.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство трговија и услуги „Бабе-А-Марсел“ ц.о. – Куманово, ул. „Црнотравска“ бр. 2 со жиро сметка 40900-601-44002 кај ЗППИ-Куманово.

За ликвидационен управник се определува Цаневски Трајко од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48 и телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.XII.1996 година во 10,00 часот, соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (2092)

За ликвидационен управник се определува Цаневски Трајко од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48 и телефон 22-222.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.XII.1996 година во 10,30 часот, соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (2093)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр.198/96 од 27.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет „Комес“ експорт импорт ДОО Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.23 и број на жиро сметка 40100-601-107981.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 2-1/4 и телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 09.I.1997 година во 8,30 часот, барака бр. 4 соба број 8 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2094)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 249/96 од 20.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Авдиу-Комерц“ од Скопје, ул. „16“ бр.26.

За ликвидационен управник се определува Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-6 и телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.XII.1996 година во 10,00 часот, барака бр. 4 соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд во Скопје II – Скопје. (2096)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 22/96 од 13.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство трговија и услуги „Муши-Комерц“ ц.о. – Куманово, ул. „Киро Фетак“ бр.16 со жиро сметка 40900-601-42632 – Филијала Куманово.

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Л.бр. 9/96 од 25.X.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над ПТП „Браском“ ЦОО – Скудриње.

За ликвидационен управник се определува Курто Демир од с. Скудриње, телефон 094/79-366.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник ќе бидат закажани дополнително.

Од Основниот суд во Гостивар. (2097)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 243/96 од 13.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „ЈАЗЗ“ од Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 52.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36 и телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.XII.1996 година во 12,00 часот, барака бр. 4 соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2098)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 253/96 од 24.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија „Бабин комерц“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „364“ бр. 25 со жиро сметка 40100-601-190755.

За ликвидационен управник се определува Љупчо Огненовски од Скопје, ул. „Братфорска“ бр. 2/23-7.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 09.XII.1996 година во 8,10 часот, соба број 59 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје. (2099)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението II.Л.бр. 189/96 од 26.XI.1996 заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за трговија „Кемо“ – ДОО – Скопје, ул. „138“ бр. 27.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатието при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2095)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 102/96 од 01.X.1996 година се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатието за производство, трговија, увоз-извоз „Ани Трејд“ од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр.21/4-2.

По правосилноста ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје II – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2046)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 277/96 од 25.X.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „Мари Компани“ Д.О.О. – Скопје, ул. „Роза Луксембург“ бр. 11, жиро сметка 40100-601-215248.

За ликвидационен управник се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр.3/38 и телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 5.XII.1996 година во 8,10 часот, соба број 59 во зградата на Апелациониот суд во Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2047)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр.255/96 од 14.X.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија, застапување и услуги „Ирма“ од Скопје, ул. „Никола Вукмановиќ“ бр.11, жиро сметка 40100-601-260375.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр.109-3/34 и телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.XII.1996 година во 9 часот, соба број 59.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2048)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр.288/96 од 13.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за туризам, меѓународен превоз, внатрешна и надворешна трговија „Блаца Турс – Комерц“ ц.о. – Скопје, ул. „Чарирска“ бр.28, жиро сметка 40100-601-57754.

За ликвидационен управник се определува Илија Димитриевски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр.41 и телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 8,10 часот, соба број 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2049)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр.228/96 од 27.XI.1996 година се отвора

постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, „Мамиви“ – Скопје, ул. „Франц Прешерн“ бр.100, жиро сметка 40100-601-254259.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1/II-7 и телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.XI.1996 година во 8,20 часот, соба број 59 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2051)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр.201/96 од 31.X.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација на Трговското претпријатие „Спринт“ од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр.101.

За ликвидационен управник се определува Трпески Драги од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр.1-а и телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.XII.1996 година во 11,30 часот, барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2052)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр.59/96 од 15.XI.1996 година, е заклучена постапката за редовна ликвидација над ликвидациониот должник Трговско претпријатие „Компанија – Рафаела – 95“ Д.О.О. увоз-извоз – Скопје, ул. „Че Ге Вара“ бр.85.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2050)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр.291/96 од 13.X.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Балканија II“ Д.О.О. Скопје ул. „11 Октомври“ бр.28 и жиро сметка бр.40100-601-332717.

За ликвидационен управник се определува Илија Димитриевски од Скопје, ул. „Димо Хацидимов“ бр.41, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.XII.1996 година во 8 часот, соба број 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2062)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Работна книшка издадена од Скопје на име Златко Јаневски, Скопје (6107)

Решение бр. 25-1123 издадено од Министерството за стопанство на име Ештреф Рамадани, Скопје (6109)

Пасош бр. 624341/95 издаден-а од УВР – Скопје на име Биљана Веселиновска, ул. „Теодосие Синаетски бр. 1/4, Скопје. (6142)

Работна книшка издаден-а од Скопје на име Трендафила Белос, Скопје. (6443)

Работна книшка издаден-а од Скопје на име Драги Митревски, с. Агино, Куманово. (6444)

Работна книшка издаден-а од Скопје на име Славица Славковска, Скопје. (6445)

Решение ул. бр. 12-5261 издаден-а од С.О. Центар – Скопје на име Али Фариз, Скопје. (6146)

Пасош бр. 360447/94 издаден од УВР – Скопје на име Марина Новичиќ, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-5, Скопје. (6131)

Пасош бр. 0392461/94 издаден од УВР – Скопје на име Нацие Гани, ул. „Виничка“ бр. 85, Скопје. (6132)

Пасош бр. 820187/96 издаден од УВР – Скопје на име Цане Михајлов, ул. „Јане Лукровски“ бр. 9/3-6, Скопје. (6134)

Пасош бр. 7538463/94 издаден од МУИ Загреб на име Адвија Рамадановиќ, од Загреб. (6135)

Пасош бр. 0043658/93 издаден од УВР – Кавадарци на име Јулија Костадинова, с. Лески, Винаца. (6136)

Пасош бр. 758813/96 издаден од УВР – Куманово на име Исман Садик, ул. „Васка Петковска“ бр. 33, Скопје. (6137)

Пасош бр. 158269/94 издаден од УВР – Скопје на име Ангел Стрмбов, од Рожаје – Црна Гора. (6138)

Пасош бр. 700819/95 издаден од УВР – Скопје на име Даниела Гуровиќ, ул. „Првوماјска“ бр. 21/2-9, Скопје. (6139)

Пасош бр. 622612/95 издаден од УВР – Скопје на име Рамадан Рамаданов, ул. „Нов живот“ бр. 1, Скопје. (6140)

Пасош бр. 159132/94 издаден од УВР – Скопје на име Цвета Сулејман, ул. „Патрис Лумуба“ бр. 6/1, Скопје. (6141)

Пасош бр. 159555/94 издаден од УВР – Скопје на име Фадил Љачи, ул. „Емин Дураку“ бр. 1/4-28, Скопје. (6142)

Чекови од тековна сметка бр. 107293/78, чековите од бр. 3529193 до 3529202, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Горги Марковски, Скопје. (6143)

Чекови од тековна сметка бр. 43686-53, чековите бр. 11865325, 11865326, 11865328 и 11865327, издадена од Стопанска банка АД Скопје на име Борис Димовски, с. Лисиче, Велес. (6144)

Чекови од тековна сметка бр. 116378/55, чековите од бр. 3561376 до 3561393, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Емилија Трајковска, Скопје. (6145)

Чекови од тековна смета бр. 122947/90, чековите од бр. 3557667 до 3557672, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Сузана Здравевска, Скопје. (6145)

Чекови од тековна сметка бр. 5428131, чековите бр. 3356582 и 3356584, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Томе Бошковски, Скопје. (6146)

Чекови од тековна сметка бр. 113037-80, чековите од бр. 1587751 до 1587754, 1685507, 1846243, 1846244 и 1846245, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Горан Стојановиќ, Скопје. (6147)

Работна книшка издадена од Скопје на име Димитрија Ангеловски, Скопје. (6148)

Работна книшка издадена од Скопје на име Татијана Трајковска, Скопје. (6149)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бранислав Стојковиќ, Скопје. (6150)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јовица Николовски, Скопје. (6151)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тања Лековска Стоицовска, Скопје. (6152)

Работна книшка издадена од Скопје на име Олгица Кузаревска, Скопје. (6153)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ангелина Горѓиевска, Скопје. (6154)

Работна книшка издадена од Скопје на име Кемаил Шакиров, Скопје. (6155)

Работна книшка издадена од Скопје на име Александар Иљовски, Скопје. (6156)

Работна книшка издадена од Скопје на име Шабан Сулејмани, Скопје. (6157)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стефка Столанова, Скопје. (6158)

Работна книшка издадена од Скопје на име Лилјана Ристовска, Скопје. (6159)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ „Борис Кидрич“ – Скопје на име Нијази Зендели, Скопје. (6160)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ „Борис Кидрич“ – Скопје на име Алит Зендели, Скопје. (6161)

Бр. 3212 Книшка за повластен превоз на воен инвалид, издадена од Министерството за труд и социјална политика на име Расим Хоџиќ, Скопје. (6162)

Пасош бр. 836334/96 издаден од ГУВР – Скопје на име Кардовик Мирсад, ул. „Б. Стевковски“ згр. 17/3/2, Скопје. (5915)

Пасош бр. 736416/95 издаден од УВР – Тетово на име Нухман Бариша, с. Отушиште, Тетово. (6162)

Пасош бр. 400272/94 издаден од УВР – Тетово на име Хамим Мустафи, с. Ново Село 2, Тетово. (6163)

Пасош бр. 315472/93 издаден од УВР – Гевгелија на име Игорчо Јовановски, Богданци, Гевгелија (6096)

Пасош бр. 152341/93 издаден од УВР – Скопје на име Абдураман Емини, с. Студеничани, Скопје (6097)

Пасош бр. 358210/94 издаден од УВР – Скопје на име Иванка Трпковска, ул. 853 бр. 96 кол. Идризово, Скопје (6098)

Пасош бр. 208324/94 издаден од УВР – Скопје на име Мухарем Ферати, ул. Јајце бр. 89-а, Скопје (6099)

Пасош бр. 52359/93 издаден од УВР – Кичево на име Османи Сулејман, с.Т. Страгомишта, Кичево (6100)

Пасош бр. 283948/94 издаден од УВР – Скопје на име Сами Ибиш, ул. 11 бр. 22, Скопје (6101)

Чекови од тековна сметка бр. 24901-54 чековите од бр. 3119998 до 3120005 и 3142063 издадени од Комерцијална Банка АД Скопје на име Луиза Христова, Скопје (6102)

Чекови од тековна сметка бр. 40679-91, чековите бр. 1010563 и 1010564, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Нове Трајкоски, Скопје (6103)

Чекови од тековна сметка бр. 22055-04, Чековите бр. 12173052 и 12273051, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Иванка Трпковска, Скопје (6104)

Чекови од тековна сметка бр. 115247-13, чекот бр. 2251699 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Горѓија Димчевски, Скопје (6105)

Чекови од тековна сметка бр. 14106/50, Чековите бр. 1914818 и 1914817, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Славчо Тасевски, Скопје (6106)

Пасош бр. 482077/94 објавен во Сл. весник на Р.Македонија бр. 56/96 под реден број 5131 се сторнира, издаден-а од УВР – Скопје на име Миле Божиновски, ул. „Франц Лист“ бр. 35 б, Скопје. (6141)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијето со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), Акционерското друштво во мешовита сопственост Земјоделско индустриски Комбинат „Кочанско поле“ – Кочани, објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. АД во мешовита сопственост ЗИК „Кочанско поле“ – Кочани ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат побарувања да ги пријават истите во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас:

2. Седиштето на АД ЗИК „Кочанско поле“ – Кочани се наоѓа на ул. „Штип – Пет“ бб – Кочани.

3. Пријавите да се достават до АД ЗИК „Кочанско поле“ – Кочани до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатието со општествен капитал на посебен образец пропишан од Агенцијата.

2083

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93) и член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Софилари – Штип, објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Софилари – Штип, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, кои имаат побарувања на свои имоти од претпријатието, во рок од 60 дена да ги пријават. Рокот тече од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањата се вршат на посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, кој истовремено се доставува до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на ул. „Илинден“ бб и до Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Софилари – Штип, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 84/86 Штип.

(2066)

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ДОО „Застава АГП“ – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 19.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатијата ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „15-ти Корпус“ бр. 89 во време од 8 до 12 часот.

(2063)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Скопски пазар“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 21.11.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатијата ќе се изврши со: продажба на претпријатијата на трети лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ 11/II кат во време од 12 до 15 часот.

(2064)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Претпријатието за метални и керамички производи Индекс А.Д. „Езерка“ – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 1.11.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатијата ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во транс влог и пренесување на остатокот на општествениот капитал на АРМТПОК.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „15-ти Корпус“ бр. 21 во време од 10⁰⁰ до 14⁰⁰ часот.

(2065)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП ДИП „ПРЕСПА“ – РЕСЕН

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 21. 11. 1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во транс влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Корчуланска“ 66 во време од 13⁰⁰ до 15⁰⁰ часот.

2084

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 17 од Законот за Трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС“ Ресен Објавува

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. Предмет на продажба на овој повик се 2221 акција со вкупна вредност 222.169 ДЕМ.

Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ.

2. Право на купување на акции со попуст имаат:

– работниците кои во ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС“ Ресен непрекинато работеле најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација,

– лицата чиј работен однос престанал во ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС“ Ресен, а кои во него работеле непрекинато 2 години,

– пензионирани работници кои во ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС“ Ресен непрекинато работеле најмалку 2 години.

Правото на купување на акции со попуст може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

3. Вработените и други лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието!

Износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови.

Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се дели подеднакво на сите лица што ќе запишат акции.

5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс период од 2 години сметано од денот на продажбата.

6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши врз основа на посебно решение издадено од страна на ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС“ Ресен по претходно поднесена писмена изјава од купувачот во која покрај податоците за купувачот ќе го назначи износот на акциите кој што има намера да ги купи.

7. Купувачите на акции со попуст имаат права потврдени со закон.

8. Рокот за запишување на акциите со попуст изнесува 15 дена од денот на објавувањето на повикот.

9. Поблиски информации во врска со продажбата на акции со попуст можат да добијат секој работен ден во Управата на ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС“ Ресен, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 5.

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноките и придонесите од плата за месец ноември 1996 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	7.922
0102	Производство на јаглен	5.050

0105	Производство на нафтени деривати	9.157	0606	Градски сообраќај	6.590
0106	Производство на железна руда	–	0608	Претоварни услуги	–
0107	Црна металургија	4.672	0609	ПТТ услуги и врски	8.188
0108	Производство на руди на обоени метали	5.025	0701	Трговија на мало	5.088
0109	Производство на обоени метали	8.719	0702	Трговија на големо	8.038
0110	Преработка на обоеени метали	6.440	0703	Надворешна трговија	4.323
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	4.099	0801	Угостителство	4.909
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	3.932	0802	Туристичко посредување	6.332
0113	Металопреобразувачка дејност	4.482	0901	Занастчиски услуги и поправки	5.339
0114	Машиноградба	5.958	0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	3.726
0115	Производство на сообраќајни средства	4.144	1001	Уредување на населби и простори	6.528
0117	Производство на електрични машини и апарати	4.757	1002	Станбена дејност	8.435
0118	Производство на базни хем. производи	5.795	1003	Комунална дејност	6.102
0119	Преработка на хемиски производи	8.617	1101	Банкарство	7.275
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.561	1102	Осигурување на имоти и лица	12.277
0121	Производство на градежен материјал	9.147	1103	Услуги во областа на прометот	9.695
0122	Производство на режана граѓа и плочи	5.805	1104	Проектир. и сродни техн. услуги	5.153
0123	Производство на финални произв. од дрво	3.460	1105	Геолошки истражувања	6.235
0124	Производство и преработка на хартија	4.089	1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	5.303
0125	Производство на текстил, предива и ткаен.	3.692	1109	Деловни услуги	10.471
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.493	1201	Образование	5.918
0127	Производство на кожа и крзно	3.678	1202	Научно истражувачка дејност	6.713
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	3.011	1203	Култура, уметност и информации	6.269
0130	Производство на прехранбени производи	6.638	1204	Физичка култура и спорт	5.587
0131	Производство на пијалоци	8.206	1301	Здравствена заштита	6.481
0132	Производство на добиточна храна	5.815	1302	Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	4.958
0133	Производство и преработка на тутун	6.696	1401	Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.412
0134	Графичка дејност	4.946	1402	Самоуправни интересни заседници	6.596
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	5.045	1403	Здруженија	9.049
0139	Производство на разновидни производи	8.201	1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8.494
0201	Земјоделско производство	4.799			
0202	Земјоделски услуги	6.997			
0203	Рибарство	4.586			
0300	Шумарство	5.269			
0400	Водостопанство	5.839			
0501	Високоградба	4.053			
0502	Нискоградба и хидроградба	4.979			
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	3.817			
0601	Железнички сообраќај	6.541			
0604	Воздушен сообраќај	10.148			
0605	Друмски сообраќај	4.971			

Министер;
Насер Зибери, с. р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец ноември 1996 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.000,00 денари.

Министер,
Насер Зибери, с. р.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува **ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1996 ГОДИНА**

Кумулативното намалување на цените на мало во Република Македонија во периодот јули-ноември 1996 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие 1996 година изнесува – 0.3%.

Директор,

Светлана Антоновска, с. р.

СОДРЖИНА

1190. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки	3241	1207. Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент Охридски“ – Делчево	3244
1191. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Димитар Македонски“ – Скопје	3241	1208. Решение за назначување советник на министерот за здравство	3244
1192. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното училиште за железнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“ – Скопје	3241	1209. Решение за назначување советник на министерот за здравство	3244
1193. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното економско-правно училиште „Васил Антевски Дрен“ – Скопје	3241	1210. Решение за назначување помошник на министерот за здравство	3244
1194. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште за економија и биротехника „Арсени Јовков“ – Скопје	3241	1211. Решение за именување директор на Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди	3244
1195. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно угостителско-туристичко училиште „Лазар Танев“ – Скопје	3242	1212. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	3245
1196. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното електротехничко училиште „Михајло Пупин“ – Скопје	3242	1213. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3245
1197. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното училиште за средно образование „Орце Николов“ – Скопје	3242	1214. Одлука на Републичката (Државна) изборна комисија	3245
1198. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно медицинско училиште „Д-р Панче Караџов“ ц.о. – Скопје	3242	1215. Одлука на Републичката (Државна) изборна комисија	3245
1199. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Магдалена Антонова“ с. Карпош – Куманово	3242	1216. Одлука за доделување на наградата „Климент Охридски“ во 1996 година, за особено значајни остварувања во културата, уметноста, образованието и воспитанието	3245
1200. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Славчо Стојменовски“ – Вичица	3242	1217. Одлука за изменување на Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија	3246
1201. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Светозар Марковиќ“ с. Старо Нагоричане	3243	1218. Одлука за дополнување на Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народна банка на Република Македонија	3246
1202. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Климент Охридски“, с. Пчиња – Куманово	3243	1219. Одлука за изменување на Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност	3246
1203. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка	3243	1220. Одлука за ограничување на обемот и динамиката на растежот на денарските пласмани на банките и на иптедилниците во I-то тримесечје од 1997 година	3246
1204. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ – Куманово	3243	1221. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот на вршење менувачки работи	3247
1205. Одлука за определување на услови за градба на произведен погон за експлоатација и производство на природна минерална вода, на подрачјето на општината Тетово	3243	1222. Одлука за издавање овластување на банките за вршење платен промет и кредитни работи со странство и овластување за вршење девизно-валутни работи во Република Македонија	3247
1206. Одлука за определување на услови за градба на хала за производство на предмети од пластични маси за широка потрошувачка, на подрачјето на општината Чаир – Скопје	3243	1223. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија	3248
		Исправка на Одлуката за определување на услови за градба на бензинска пумпа со придружни објекти покрај Магистралниот пат М-1, делница Скопје – Куманово, стационерна на км. 1002+673 – лево на подрачјето на општината „Гази Баба“ – Скопје	3249
		Објава за платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец ноември 1996 година	3270
		Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец ноември 1996 година	3271
		Објава за порастот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 1996 година	3272